

## Член 5

**Секторот за комунални работи, урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина** ги врши следниве работи:

- уредување на просторот, уредување на градежно земјиште и уредување на земјоделско земјиште;
- урбанистичко (урбано и рурално) планирање: издавање на одобрение за градење на објекти од локално значење утврдени со закон; одобрение за користење на јавнопроектните површини за поставување на урбана опрема; изложување на предмети, стока, рекламни паноа, билборди и друго.
- комунални дејности: уредување и организирање на локалниот јавен превоз на патници,
- одржување на јавното осветлување,
- изградба и одржување на уличната сообраќајна сигнализација од локално значење, изградба и одржување на јавниот простор за паркирање, одстранување на непрописно паркирани возила,
- одстранување и чување на непрописно паркирани возила, хаварисани возила, земјоделски машини со приклучни и без приклучни орудија;
- изградба и одржување и користење на парковите и зеленилото и рекреативните површини;
- одржување на јавни санитарни јазли;
- одржување на јавната чистота и износ на сметот;
- дезинфекција, дезинсекција, и дератизација на објектите и површините од јавен интерес.;
- заштита на животната средина и природата, мерки за заштита и спречување на загадување на водата, воздухот, земјиштето;
- спроведување на постапка за легализација на бесправно изградени објекти;
- снабдување со вода за пиење;
- одведување и испуштање на фекални и атмосферски води;

- обработка и депонирање на комунален отпад;
- собирање и транспортирање на комунален отпад и други видови на опасен и инертен отпад во депонија;
- уредување и одржување на уредени депонии;
- прокоп на јавни површини;
- одржување и користење на пазари на големо и мало;
- одржување на комунални уреди;
- уловување, згрижување и ерикација на животни-скитници;
- украсување на населените места;
- сечење и складирање на огревно дрво и јаглен на јавни и сообраќајни површини;
- испорака на гас од главниот цевковод до мерниот инструмент на корисникот;
- изградба, одржување и чистење на речните корита во урбанизираните простори;
- уредување на гробови, гробишта и давање на погребални услуги;

## **Член 6**

**Одделението за уредување на градежно земјиште** ги врши следниве работи:

- предлага иницијативи за подобрување на состојбите и решавање на проблемите во областа на уредување на градежното земјиште ;
- учествува во подготовка на предлог годишна програма за уредување на градежно земјиште;
- ја обезбедува реализацијата на годишната програма за уредување на градежно земјиште заедно со Секторите надлежни за: 1) јавните набавки, 2) склучувањето на договорите за изградба и одржување на објекти и 3) обезбедување финансиски средства ;
- ги спроведува програмите подготвени од другите сектори во рамки на градската администрација во делот на изградбата на инфраструктурни и капитални објект;

- врши пресметка на надоместок за уредување на градежно земјиште, надоместок за изградба на објекти на земјоделско земјиште, надоместок за легализација на бесправно изградени објекти на градежно и земјоделско земјиште ;
- предлага утврдување зони на градежно земјиште;
- подготовка на информации за Е-Влада.

## **Член 7**

**Одделението за урбанизам** ги врши работите што се однесуваат на :

- просторното и урбанистичкото планирање во Општината и покренување на иницијативи и предлози за донесување или изменување на Генералните, Деталните урбанистички планови и урбанистичка документација;
- ја следи реализацијата на урбанистичките планови;
- подготвува техничка документација за поставување на урбана опрема и објекти од времен карактер;
- изготвува годишни Програми за урбанистичко планирање за поставување на урбана опрема и за времени објекти;
- издава одобренија за градба на објекти од локално значење согласно Законот за градење и Законот за изградба на објекти на земјоделско земјиште;
- врши предбележување, прибележување и упис на новоизградени објекти во Катастарот на недвижности, како и на легализирани бесправно изградени објекти;
- спроведува процедура за рушење на склонопадни објекти.

## **Член 8**

**Одделението за комунални дејности и заштита на животната средина** ги врши работите што се однесуваат на:

- изработка на Годишни програми за работа за комуналните дејности поединечно;
- изградба, реконструкција и одржување на јавното зеленило, дрворедите, фонтаните и друга комунална опрема оставена на улиците и на други јавни површини;

- одржување на јавната чистота и износ на смет;
- се грижи за јавното осветлување на подрачјето на општината;
- уредување и организирање на локалниот јавен превоз на патници;
- изградба и одржување на уличната сообраќајна сигнализација;
- изградба и одржување на јавниот простор за паркирање;
- одстранување на хаварисани возила од јавните површини;
- врши работи поврзани со заштита и унапредување на животната средина и природата;
- предлага мерки за заштита и спречување од загадување на водата, воздухот, земјиштето.